



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 05. 2009 /

Monthly Bulletin 05. 2009



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивнот статус
Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
30.04.2009						
НПФ / NPF	30.436	42.559	23.897	4.111	70.567	101.003
КБ Прв / KB Prv	36.382	43.169	27.583	5.638	76.390	112.772
ВКУПНО / TOTAL	66.818	85.728	51.480	9.749	146.957	213.775
31.05.2009						
НПФ / NPF	30.479	43.249	24.307	4.138	71.694	102.173
КБ Прв / KB Prv	36.438	44.036	28.131	5.626	77.793	114.231
ВКУПНО / TOTAL	66.917	87.285	52.438	9.764	149.487	216.404


* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.04.2009	2.673,45	3.280,00	101,508608	108,033651
10.05.2009	2.717,72	3.332,91	102,131722	108,723240
20.05.2009	2.751,34	3.381,92	102,466676	109,303376
31.05.2009	2.826,07	3.460,78	103,722804	110,414514

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

